

1.	Наслов на наставниот предмет	СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА			
2.	Код	ДА-224			
3.	Студиска програма	Тригодишни стручни студии за дипломирана акушерка/акушер			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	УКИМ-Медицински факултет Катедра по Социјална медицина			
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година/семестар	Четврта/IV	7.	Број на ЕКТС кредити	1
8.	Наставник	Раководител на катедра: Проф.д-р Фимка Тозија Одговорен наставник: Проф. д-р Моме Спасовски *наставата ја изведуваат сите наставници на катедрата за социјална медицина			
9.	Предуслови за запишување на предметот	нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Запознавање со основните принципи на социјалната медицина ▪ Организација и евалуација на здравствени системи ▪ Квалитет на здравствена заштита ▪ Превенција и здравствена заштита на вулнерабилни групации на населението со посебен акцент на сексуално и репродуктивно здравје на жените 				
11.	Содржина на предметната програма: Теоретска настава: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Социјална медицина како наука, дефиниција, Социјалномедицински метод, концепти, цели, подрачје на активност, предмет на проучување на социјална медицина ▪ Основни принципи на организацијата на здравствената заштита и здравствена служба ▪ Нивоа на здравствена заштита ▪ Здравствен систем – организација и евалуација ▪ Здравствени организации и организација на здравствен систем на Р.Македонија ▪ Семејство – значење за здравје, здравствени потреби и здравствена заштита ▪ Здравствена и социјална заштита на вулнерабилни групи (деца, училишни деца и млади, жени, постари лица, работници, лица со посебни потреби) ▪ Социјални болести ▪ Социјално медицински аспекти на хронични заболувања (кардиоваскуларни болести, малигни неоплазми, повреди и насилство, болести на зависност, дијабетес мелитус) ▪ Социјално медицински аспекти на заразни болести (туберкулоза, СПБ, ХИВ/СИДА) ▪ Глобализација и здравје ▪ Евалуација на здравје и здравствена состојба на населението ▪ Информатика, статистика и евиденции во здравството Практична настава: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Медицинска документација и евиденција. Основна медицинска документација, дневни и тековни извештаи во здравството. <p>Социјално медицински дијагностика и пропедевтика. Здравствени индикатори за следње и проучување на здравствената заштита на населението.</p>				
12.	Методи на учење: Интерактивни предавања, вежби, семинари				
13.	Вкупен расположив фонд на време	20 часови			
14.	Распределба на расположивото време	20 часови предавања и семинари 10 часови домашно учење			

15.	Форми на наставните активности		15.1	Предавања-теоретска настава		
			15.2	Вежби, семинари, групна работа, теренска работа	20 часови	
16.	Други форми на активности		16.1	Проектни задачи	часови	
			16.2	Самостојни задачи	часови	
			16.3	Домашно учење	10 часови	
17	Начин на оценување					
	17.1	Континуирани проверки				
		Завршен испит	Усмен дел*	бодови	мин.-макс. 50 - 70	
	17.2	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)	Семинарска работа	бодови	10-20	
	17.3	Активно учество	Теоретска настава	бодови	3-5	
			Практична работа	бодови	3-5	
18	Критериуми за оценување (бодови/оценка)		до 59 бода		5 (пет) Ф	
			од 60 до 68 бода		6 (шест) Е	
			од 69 до 76 бода		7 (седум) Д	
			од 77 до 84 бода		8 (осум) Ц	
			од 85 до 92 бода		9 (девет) Б	
			од 93 до 100 бода		10 (десет) А	
19	Услов за потпис и полагање на завршен испит		<p>Условувачки критериуми: За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува теоретската, практичната настава и семинарите и да освои минимум бодови За да пристапи на завршен испит студентот треба да изработи семинарски труд во писмена форма и да изработи ПП презентација. Оценката за предметот се формира според табелата на оценки, а врз основана збирот на бодовите од сите активности.</p>			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Студенска анонимна евалуација за предметот и наставниците и соработниците кои учествуваат во изведувањето на наставата			
22.	Литература					
	Задолжителна литература					
		Р.бр	Автор	Наслов	Издавач	Година
	22.1	1	Донев Д., Спасовски М., Тозија Ф., Косевска Е.	Социјална медицина	Медицински факултет Скопје	2013
	Доплнителна литература					
	Р.бр	Автор	Наслов	Издавач	Година	

	22.2	1	Tulchinsky T., Varavikova E.	The new public health. Third Edition	Elsevier AcademicPress	2014
		2	Авторизирани предавања			